

Службен весник

на Република Македонија

Број 65

1 јуни 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1199. Одлука за избор на Владата на Република Македонија	2	1208. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	9
1200. Решение за изменување на Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија.....	3	1209. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	10
1201. Одлука за издавање на временна лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија	3	1210. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	10
1202. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	6	1211. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	11
1203. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	7	1212. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	11
1204. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	7	1213. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	12
1205. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	8	1214. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	12
1206. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	8	1215. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	13
1207. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа.....	9	1216. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	13
		1217. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	14
		1218. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	14
		1219. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	15
		1220. Решение од Државниот инспекторат за локална самоуправа	15

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1199.**

Врз основа на членот 68 став 1 алинеја 13 од Уставот на Република Македонија и член 3 од Законот на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/10, 51/11, 15/13, 139/14, 196/15 и 142/16), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 31 мај 2017 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ИЗБОР НА ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател на Владата на Република Македонија е избран Зоран Заев.
2. За министри кои ќе раководат со одделни министерства се избрани:
м-р Радмила Шекеринска Јанковска, за министер кој ќе раководи со Министерството за одбрана,
Оливер Спасовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за внатрешни работи,
Билен Салији, за министер кој ќе раководи со Министерството за правда,
м-р Никола Димитров, за министер кој ќе раководи со Министерството за надворешни работи,
проф. д-р Драган Тевдовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за финансии,
м-р Крешник Бектеши, за министер кој ќе раководи со Министерството за економија,
Љупчо Николовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство,
д-р Арбен Таравари, за министер кој ќе раководи со Министерството за здравство,
проф. д-р Рената Тренеска Дескоска, за министер кој ќе раководи со Министерството за образование и наука,
Мила Царовска, за министер кој ќе раководи со Министерството за труд и социјална политика,
Сухејл Фазлиу, за министер кој ќе раководи со Министерството за локална самоуправа,
м-р Роберт Алаџозовски, за министер кој ќе раководи со Министерството за култура,
Дамјан Манчевски, за министер кој ќе раководи со Министерството за информатичко општество и администрација,
м-р Горан Сугарески, за министер кој ќе раководи со Министерството за транспорт и врски и
Садула Дураку, за министер кој ќе раководи со Министерството за животна средина и просторно планирање.
3. За министри без ресор се избрани:
 - проф. д-р Кочо Анѓушев,
 - д-р Бујар Османи,
 - Роберт Поповски,
 - Едмонд Адеми,
 - Хазби Лика,
 - проф. д-р Аднан Кахил,
 - Самка Ибраимовски,
 - д-р Рамиз Мерко,
 - Зорица Апостолска,
 - проф. д-р Зоран Шапуриќ.
4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1416/1
31 мај 2017 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
м-р **Талат Цафери**, с.р.

**АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И
ВЕТЕРИНАРСТВО****1200.**

Врз основа на член 10 точка 4), а во врска со член 81 став (2) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 24/11, 136/11, 123/12, 154/15 и 53/16), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЗАБРАНА НА УВОЗ НА ЖИВИ ЖИВОТНИ, ПРОИЗВОДИ И НУСПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТИНСКО ПОТЕКЛО ЗАРАДИ ЗАШТИТА ОД ВНЕСУВАЊЕ НА ВИРУСОТ НА ВИСОКО ПАТОГЕНА АВИЈАРНА ИНФЛУЕНЦА ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПОТЕКЛО ОД ВЕЛИКА БРИТАНИЈА****Член 1**

Во Решението за забрана на увоз на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца во Република Македонија по потекло од Велика Британија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/17 и 30/17), во членот 1 ставот 1 се менува и гласи:

„Со ова решение заради заштита од внесување на вирусот на високо патогена авијарна инфлуенца се забранува увозот во Република Македонија на живи животни, производи и нуспроизводи од животинско потекло кои потекнуваат од регионот Ланкашир Канти/Lancashire County во Велика Британија.“

Член 2

Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-847/2
18 мај 2017 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
м-р **Зоран Поповски**, с.р.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1201.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 став 1 точка 16 и член 40 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр.16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 151/14, 192/15, 215/15, 33/15, 6/16, 53/16 и 189/16), како и член 33 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија УП1 бр.12-40/17 од 23.5.2017 година на Друштвото за производство и трговија МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, на седницата одржана на 30.5.2017 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство и трговија МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар „Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје, согласно член 40 од Законот за енергетика, му се издава лиценца, за вршење на енергетска дејност производство на електрична енергија во мала хидроелектрана МХЕЦ „Врановска“ со реф. бр. 312.

2. Носителот на лиценцата од ставот 1 на оваа одлука ќе ја врши енергетската дејност производство на електрична енергија од мала хидроелектрична централа лоцирана во општина Чашка.

3. Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија согласно член 39 став 2 и член 32 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности дополнително ќе донесе одлука за влегување во сила, откако инвеститорот од ставот 1 на овој член ќе достави извештај за извршен технички преглед од надзорен инженер со кој овој енергетски објект се става во употреба, а на тој начин ќе заврши испитувањето на опремата како и пробната работа на оваа мала хидроелектрична централа.

4. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага извршувањето на истата.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 12-40/17
30 мај 2017 година
Скопје

Претседател,
Димитар Петров, с.р.

Прилог 1**ВРЕМЕНА ЛИЦЕНЦА
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. Име и седиштето на носителот на лиценцата
Друштвото за производство и трговија МХЕ ТОПОЛКИ ДОО Скопје, со седиште на ул. Булевар „Свети Климент Охридски“ бр.30 Скопје.

2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата
Производство на електрична енергија

3. Евидентен број на издадената лиценца
ЕЕ - 290.01.1/17

4. Датум на издавање на лиценцата
30.5.2017 година

5. Датум на важење на лиценцата
30.11.2017 година

6. Број на деловниот субјект – 6974783**7. Единствен даночен број – 4080014546101****8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**

Како енергетска дејност производство на електрична енергија на енергија, во смисла на оваа лиценца, се смета производство на електрична енергија што носителот на лиценцата ќе го врши од обновлив извор, во мала хидроелектрана, во обем согласно техничките карактеристики на производниот капацитет.

9. Локација на вршење на енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори ќе ја врши во мала хидроелектрана МХЕЦ „Врановска“ со реф.бр. 312 на КП бр.70/2 и КП бр.361 за машинска зграда и зафати за делови КП бр.529/4, КП бр.525, КП бр.527 и КП бр. 682 КО Горно Врановци општина Чашка.

10. Производни капацитети со кои се врши енергетската дејност

Носителот на лиценцата, енергетската дејност производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија ќе ја врши со произведен капацитет со технички карактеристики наведени во Прилог 2 кој е составен дел од оваа лиценца.

11. Право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија

Носителот на лиценцата има право на приклучување, пристап и користење на системот за дистрибуција на електрична енергија заради непречено вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија во согласност со закон, друг пропис и општ акт, како и во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија одобрени од страна на Регулаторната комисија за енергетика.

12. Права и обврски за носителот на лиценца

Со оваа лиценца се определуваат начинот и условите за вршење на енергетската дејност производство на електрична енергија, правата и обврските на носителот на лиценца како и неговото учество на пазарот на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да:

- ги почитува законите, другите прописи и општи акти кои се однесуваат на заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, заштита на работниците, заштита на техничките средства и опрема;

- ги почитува, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија, правилниците и другите прописи кои ги пропишува или одобрува Регулаторната комисија за енергетика во согласност со закон;

- се придржува кон законите, прописите, стандардите, препораките и други општи акти,

- доколку носителот на лиценцата се стекне со Одлука за одобрување на користење на повластена тарифа за откупување на целокупната произведена електрична енергија во мала хидроелектрана, да го почитува Договорот склучен со МЕПСО АД Скопје, односно Операторот на пазарот на електрична енергија, за откуп на целокупната произведена електрична енергија;

- обезбеди сигурно, безбедно, континуирано и квалитетно производство и испорака на електрична енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- обезбеди достапност на планираната електрична моќност и енергија до точката на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија;

- го достави Договорот за откуп на електрична енергија до Регулаторната комисија за енергетика;

- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;

- се придржува кон склучениот Договор за откуп на електрична енергија;

- доставува извештаи за опремата, постројките, плановите за одржување и планираната расположливост до носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија во согласност со Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

13. Планирање на одржување на производните капацитети

Заради сигурно и ефикасно функционирање на производните капацитети кои се вклучени во процесот на производство на електрична енергија, носителот на лиценцата е должен истите да ги одржува во исправна и функционална состојба.

Носителот на лиценцата е должен секоја година, најдоцна до 10 март, до Регулаторната комисија за енергетика да поднесе План за одржување на производните капацитети за период од пет години, годишна програма за реализација на планот, како и мислење за услогласеност на Планот од носителот на лиценца за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија.

Планот за одржување на производните капацитети особено треба да содржи:

- опис на функционална состојба на производните капацитети;

- потреба од ревитализација на производните капацитети;

- финансиски извори за реализација на планот.

14. Обврска за информирање

Носителот на лиценцата е должен да им ги обезбеди на операторот на преносниот систем, операторот на пазарот на електрична енергија, снабдувачот со електрична енергија односно снабдувачот со електрична енергија во краен случај како и носителот на лиценца

за вршење на енергетска дејност дистрибуција на електрична енергија, сите потребни податоци и информации кои се неопходни за извршувањето на нивните обврски од лиценците, во согласност со Мрежните правила за пренос на електрична енергија, Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија и Правилата за пазар на електрична енергија.

15. Обврска за одвоена сметководствена евиденција

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца за вршење на енергетска дејност;

- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието; и

- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

16. Доверливост на информациите

Носителот на лиценцата е должен во согласност со закон, да обезбеди и да гарантира доверливост на деловните податоци и информации кои при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија ги добива од сите учесници на пазарот на електрична енергија.

17. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика најдоцна до 10 март во тековната година да достави годишен извештај за делокругот на своето работење, вклучувајќи го и извештајот за финансиското и деловното работење во претходната година. Годишниот извештај со сите прилози задолжително се доставува и во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

1. обемот на производство на електрична енергија во текот на претходната година, вкупно и за секој произведен капацитет поодделно (вкупна количина на произведената и испорачаната електрична енергија на точка на прием во системот за дистрибуција на електрична енергија, сопствена потрошувачка, број и времетраење на планираните и непланираните прекинати, како и за причините за нивно настанување);

2. финансиски извештај за енергетската дејност производство на електрична енергија, составен од:

- биланс на состојба и биланс на успех,
- извештај за промените во главнината,
- извештај за паричните текови,
- применетите сметководствени политики, и

- други објаснувачки белешки подготвени во согласност со меѓународните сметководствени стандарди;

3. превземени мерки во текот на претходната година за:

- заштита на објектите и средствата преку кои се врши енергетската дејност од надворешни влијанија и хаварии, како и нивно осигурување,

- заштита при работа,

- обука и стручно усовршување на вработените заради сигурно, безбедно и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето,

- спроведување на мониторинг врз сопственото работење,

- обезбедување на услови за сигурно, континуирано и квалитетно вршење на енергетската дејност,

- обезбедување на енергетска ефикасност,

- вршење на енергетската дејност во услови на кризна состојба, како и воена и вонредна состојба;

4. остварување на годишната програма за реализација на Планот за одржување на производните капацитети, во претходната година;

5. извршување на програма за ремонти во претходната година;

6. состојба со кадровска екипираност за извршување на пооделни задачи при вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија;

7. извршени инспекциски надзори и контроли од страна на надлежни инспекциски и други државни органи, со приложени фотокопии на записниците, извештаите и решенијата од извршените надзори и контроли;

8. бизнис план за тековната година и оценка за реализирање на бизнис планот во претходната година;

9. превземени мерки за подобрување на квалитетот на услугата.

18. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на енергетската дејност

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика да доставува известување за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност производство на електрична енергија.

19. Мерење на произведената електрична енергија и моќност

Мерење на произведената, односно испорачаната електрична енергија во дистрибутивниот систем се врши во пресметковното мерно место во постапка и начин утврден согласно Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

20. Физичка заштита на производниот капацитет од надворешни влијанија и хаварии

Носителот на лиценцата е должен во рок од шест месеци од датумот на издавање на оваа лиценца да донесе План за физичка заштита на производните капацитети и должен е истиот да го достави до Регулаторната комисија за енергетика.

21. Обврска за овозможување на пристап до производните единици и непосреден увид во документацијата

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да и овозможи непосреден увид во целокупната документација, како и пристап во објектите, деловните простории, простори, инсталациите, како и на средствата и опремата потребни за вршење на енергетската дејност, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

22. Квалитет на услугата

Носителот на лиценцата е должен да обезбеди технички средства и други услови кои ќе овозможат постојан квалитет на произведената електрична енергија, согласно пропишаниот правилник за снабдување со електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија.

Носителот на лиценцата е должен да врши постојан мониторинг на параметрите кои го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија и по барање на Регулаторната комисија за енергетика, да доставува писмен извештај за движењето на сите параметри кои што го определуваат квалитетот на произведената електрична енергија во определен временски период.

23. Изменување и дополнување на лиценцата

Изменувањето и дополнувањето на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

24. Мерки во случај на неисполнување на обврските од страна на носителот на лиценцата

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

Прилог 2

ПОДАТОЦИ ЗА ОПРЕМАТА ЗА МХЕЦ Врановска со реф.бр 312

1. име на мала хидроелектрична централа – МХЕЦ Врановска со реф. бр. 312;

2. локација на мала хидроелектрична централа на дистрибутивната мрежа согласно решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа;

3. општи податоци:

- година на почеток на градба - 2017 година,
- година на завршеток на градба - 2017 година,
- година на почеток на работа - 2017 година,
- проценет животен век на хидроелектрична централа - 40 години.

4. податоци за турбина:

- тип, производител и номинални податоци – Пелтон хоризонтална;

- Номинални податоци:

- Моќност: 818 kW,

- Номинален проток: 0,9 m³/s,

- Номинален нето пад: 103,22,

- Номинална брзина: 750 RPM

5. Податоци за генератор:

- Номинални податоци:

- Моќност привидна: 990 kVA,

- Моќност активна: 792 kW,

- Номинален напон: 0,4 kV,

- Номинална брзина: 750 RPM

- Номинален фактор на моќност: 0,8

6. Податоци за трансформатор:

- Номинални податоци:

- Моќност привидна: 1.500 kVA,

- Номинален напон: 10(20)/0,4, kV/kV

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА**1202.**

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Аеродром, донесени од Советот на Општина Аеродром, одржана на ден 30.3.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Аеродром“), бр. 5/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Аеродром, објавени во (Службен гласник на Општина Аеродром, бр.5/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Аеродром согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 5.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 30.3.2017 година, донесени од Советот на Општина Аеродром, објавени во Службен гласник на Општина Аеродром, бр.5/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Аеродром е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Аеродром, Одлуките донесени на ден 30.3.2017 година, објавени во Службен гласник на Општина Аеродром, со бр.5/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Аеродром.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Аеродром, и Претседателот на Совет на Општина Аеродром.

Бр. 02-637/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1203.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Гази Баба, донесени од Советот на Општина Гази Баба, одржана на ден 13.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Гази Баба“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Гази Баба, објавени во („Службен Гласник на Општина Гази Баба“, бр.04/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Гази Баба согласно со член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 4.5.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 13.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Гази Баба, објавени во „Службен Гласник на Општина Гази Баба“, бр. 4/2017 година, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Гази Баба е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година, нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Гази Баба, Одлуките донесени на ден 13.4.2017 година, објавени во „Службен Гласник на Општина Гази Баба“, со бр.4/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Гази Баба.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Гази Баба, и Претседателот на Совет на Општина Гази Баба.

Бр. 02-638/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1204.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Аеродром, донесени од Советот на Општина Аеродром, одржана на ден 6.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Аеродром“), бр.07/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Аеродром, објавени во („Службен гласник на Општина Аеродром, бр.7/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Аеродром согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 21.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 6.4.2017 година донесени од Советот на Општина Аеродром, објавени во Службен гласник на Општина Аеродром, бр.7/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Аеродром е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Аеродром, Одлуките донесени на ден 6.4.2017 година, објавени во Службен гласник на Општина Аеродром, со бр.7/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Аеродром.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Аеродром, и Претседателот на Совет на Општина Аеродром.

Бр. 02-639/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1205.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Аеродром, донесени од Советот на Општина Аеродром, одржана на ден 11.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Аеродром“), бр.8/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Аеродром, објавени во (Службен гласник на Општина Аеродром, бр.8/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Аеродром согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 21.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 11.4.2017 година донесени од Советот на Општина Аеродром, објавени во Службен гласник на Општина Аеродром, бр.8/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Аеродром е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Аеродром, Одлуките донесени на ден 11.4.2017 година, објавени во Службен гласник на Општина Аеродром, со бр.8/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Аеродром.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Аеродром, и Претседателот на Совет на Општина Аеродром.

Бр. 02-640/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1206.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Битола, донесени од Советот на Општина Битола, одржана на ден 12.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Битола“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Битола, објавени во („Службен Гласник на Општина Битола“, бр.04/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Битола согласно членот 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 4.5.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 12.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Битола, објавени во „Службен Гласник на Општина Битола“, бр. 04/2017 година, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Битола е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Битола, Одлуките донесени на ден 12.4.2017 година, објавени во „Службен Гласник на Општина Битола“, со бр.04/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Битола.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Битола, и Претседателот на Совет на Општина Битола.

Бр. 02-641/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1207.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Чаир, донесени од Советот на Општина Чаир, одржана на ден 5.5.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Чаир“), бр.06/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Чаир, објавени во („Службен Гласник на Општина Чаир“ бр.06/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Чаир согласно член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 12.5.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 5.5.2017 година, донесени од Советот на Општина Чаир, објавени во „Службен Гласник на Општина Чаир“, бр. 06/2017 година, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Чаир е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година, нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Чаир, Одлуките донесени на ден 5.5.2017 година, објавени во „Службен Гласник на Општина Чаир“, со бр.06/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Чаир.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Чаир, и Претседателот на Совет на Општина Чаир.

Бр. 02-642/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1208.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Чаир, донесени од Советот на Општина Чаир, одржана на ден 11.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Чаир“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Чаир, објавени во („Службен Гласник на Општина Чаир“ бр.04/2017 година), кој Градоначалникот на Општина Чаир согласно со член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 26.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 11.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Чаир, објавени во „Службен Гласник на Општина Чаир“ бр. 04/2017 година, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Чаир е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Чаир, Одлуките донесени на ден 11.4.2017 година, објавени во „Службен Гласник на Општина Чаир“, со бр.04/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Чаир.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Чаир, и Претседателот на Совет на Општина Чаир.

Бр. 02-643/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1209.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Карпош, донесени од Советот на Општина Карпош, одржана на ден 4.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Карпош“), бр.06/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Карпош, објавени во („Службен Гласник на Општина Карпош“ бр.06/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Карпош согласно со член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 19.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 4.4.2017 донесени од Советот на Општина Карпош, објавени во „Службен Гласник на Општина Карпош“, бр. 6/2017 година, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Карпош е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година, нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Карпош, Одлуките донесени на ден 4.4.2017 година, објавени во „Службен Гласник на Општина Карпош“, со бр.6/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Карпош.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Карпош, и Претседателот на Совет на Општина Карпош.

Бр. 02-644/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1210.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Советот на Град Скопје, донесени од Советот на Град Скопје, на седницата одржана на ден 12.04.2017 година, објавени во („Службен гласник на Град Скопје“), бр. 04/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Град Скопје, објавени во („Службен Гласник на Град Скопје“ бр.04/2017 година) кој Градоначалникот на Град Скопје согласно со член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 15.5.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 12.4.2017 година, донесени од Советот на Град Скопје, објавени во „Службен Гласник на Град Скопје“, бр.4/2017 година, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Град Скопје е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Град Скопје, Одлуките донесени на ден 12.4.2017 година, објавени во „Службен Гласник на Град Скопје“, со бр. 4/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Аеродром.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Град Скопје, и Претседателот на Совет на Град Скопје.

Бр. 02-645/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1211.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Кичево, донесени од Советот на Општина Кичево, одржана на ден 06.04.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Кичево“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Кичево, објавени во („Службен Гласник на Општина Кичево“, бр.04/2017 година), кој Градоначалникот на Општина Кичево согласно член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 8.5.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 6.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Кичево, објавени во „Службен Гласник на Општина Кичево“, бр. 05/2017 година, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Кичево е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Кичево, Одлуките донесени на ден 6.4.2017 година, објавени во „Службен Гласник на Општина Кичево“, со бр.05/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Кичево.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Кичево, и Претседателот на Совет на Општина Кичево.

Бр. 02-646/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1212.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Велес, донесени од Советот на Општина Велес, одржана на ден 3.5.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Велес“), бр.06/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Велес, објавени во („Службен гласник на Општина Велес“ бр.06/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Велес согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 15.5.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 3.5.2017 година, донесени од Советот на Општина Велес, објавени во Службен гласник на Општина Велес, бр. 06/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Велес е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Велес, Одлуките донесени на ден 3.5.2017 година, објавени во Службен гласник на Општина Велес, со бр.06/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Велес.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во Службен весник на Република Македонија, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Велес и Претседателот на Совет на Општина Велес.

Бр. 02-647/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1213.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Охрид, донесени од Советот на Општина Охрид, одржана на ден 27.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Охрид“), бр.5/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Охрид, објавени во (Службен гласник на Општина Охрид, бр.5/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Охрид согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 10.5.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 27.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Охрид, објавени во Службен гласник на Општина Охрид, бр. 5/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Охрид е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Охрид, Одлуките донесени на ден 27.4.2017 година, објавени во Службен гласник на Општина Охрид, со бр.5/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Охрид.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Охрид, и Претседателот на Совет на Општина Охрид.

Бр. 02-648/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1214.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14) го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Велес, донесени од Советот на Општина Велес, одржана на ден 13.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Велес“), бр.05/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Велес, објавени во („Службен гласник на Општина Велес“ бр.05/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Велес согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 24.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 13.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Велес, објавени во Службен Гласник на Општина Велес, бр. 05/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Велес е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Велес, Одлуките донесени на ден 13.4.2017 година, објавени во Службен Гласник на Општина Велес, со бр.05/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Велес.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во Службен весник на Република Македонија, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Велес и Претседателот на Совет на Општина Велес.

Бр. 02-649/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1215.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Велес, донесени од Советот на Општина Велес, одржана на ден 28.3.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Велес“), бр.04/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Велес, објавени во („Службен гласник на Општина Велес“ бр.04/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Велес согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 5.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 28.3.2017 година, донесени од Советот на Општина Велес, објавени во Службен Гласник на Општина Велес, бр. 04/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Велес е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Велес, Одлуките донесени на ден 28.3.2017 година, објавени во Службен Гласник на Општина Велес, со бр.04/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Велес.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во Службен весник на Република Македонија, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Велес и Претседателот на Совет на Општина Велес.

Бр. 02-650/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1216.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Прилеп, донесени од Советот на Општина Прилеп, одржана на ден 13.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Прилеп“), бр.4/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Прилеп, објавени во (Службен гласник на Општина Прилеп, бр.4/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Прилеп согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 26.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 13.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Прилеп, објавени во Службен гласник на Општина Прилеп, бр. 4/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Прилеп е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Прилеп, Одлуките донесени на ден 13.4.2017 година, објавени во Службен гласник на Општина Прилеп, со бр.4/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Прилеп.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Прилеп, и Претседателот на Совет на Општина Прилеп.

Бр. 02-651/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1217.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Гевгелија, донесени од Советот на Општина Гевгелија, одржана на ден 6.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Гевгелија“), бр.05/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Гевгелија, објавени во („Службен Гласник на Општина Гевгелија“ бр.05/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Гевгелија согласно со член 71, став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 19.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 6.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Гевгелија, објавени во „Службен Гласник на Општина Гевгелија“, бр. 05/2017 година, не се во согласност со член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Гевгелија е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Гевгелија, Одлуките донесени на ден 6.4.2017 година, објавени во „Службен Гласник на Општина Гевгелија“, со бр.05/2017 година, се спротивни на член 35, став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Гевгелија.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23, став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Гевгелија Велес, и Претседателот на Совет на Општина Гевгелија.

Бр. 02-652/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1218.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Тетово, донесени од Советот на Општина Тетово, одржана на ден 6.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Тетово“), бр.51/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Тетово, објавени во („Службен гласник на Општина Тетово“ бр.51/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Тетово согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 24.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 6.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Тетово, објавени во Службен гласник на Општина Тетово, бр. 51/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Тетово е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Тетово, Одлуките донесени на ден 6.4.2017 година, објавени во Службен Гласник на Општина Тетово, со бр.51/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Тетово.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Тетово, и Претседателот на Совет на Општина Тетово.

Бр. 02-662/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1219.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Тетово, донесени од Советот на Општина Тетово, одржана на ден 10.5.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Тетово“), бр.52/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Тетово, објавени во (Службен гласник на Општина Тетово, бр.52/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Тетово согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 17.5.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 10.5.2017 година, донесени од Советот на Општина Тетово, објавени во Службен гласник на Општина Тетово, бр. 52/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Тетово е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Тетово, Одлуките донесени на ден 10.5.2017 година, објавени во Службен гласник на Општина Тетово, со бр.52/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Тетово.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Тетово, и Претседателот на Совет на Општина Тетово.

Бр. 02-663/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.

1220.

Директорот на Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 3 од Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 го донесе следното

РЕШЕНИЕ

Примената на Одлуките на Општина Куманово, донесени од Советот на Општина Куманово, одржана на ден 19.4.2017 година, објавени во („Службен гласник на Општина Куманово“), бр.07/2017, СЕ ЗАПИРА.

Образложение

Државниот Инспекторат за локална самоуправа (во понатамошниот текст Инспекторатот) врз основа на Законот за Државниот инспекторат за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/10, 187/13 и 43/14 по службена должност изврши надзор над законитоста на прописите донесени од Советот на Општина Куманово, објавени во („Службен Гласник на Општина Куманово“ бр.07/2017 година) кој Градоначалникот на Општина Куманово согласно членот 71 став 1 од Законот за локалната самоуправа ги достави до овој Инспекторат на ден 27.4.2017 година, утврди дека донесените Одлуки од 19.4.2017 година, донесени од Советот на Општина Куманово, објавени во Службен Гласник на Општина Куманово бр. 7/2017 година, не се во согласност со член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа.

Имено, мандатот на членовите на Советот на единиците на локалната самоуправа е со времетраење од четири години што значи Советот на Општина Куманово е со изминат мандат, односно со оглед на последните локални избори одржани на 24.3.2013 година нивниот мандат е со времетраење до 24.3.2017 година.

Од фактите утврдени од страна на Инспекторатот неспорно е дека Советот на Општина Куманово, Одлуките донесени на ден 19.4.2017 година, објавени во Службен гласник на Општина Куманово, со бр.07/2017 година, се спротивни на член 35 став 1 од Законот за локална самоуправа, односно по истекот на законски утврдениот мандат на советниците во Општина Куманово.

Со оглед на изнесеното, Државниот инспекторат за локална самоуправа, врз основа на член 23 став 2 од Законот за државниот инспекторат за локална самоуправа одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

Ова Решение ќе се објави во Службен весник на Република Македонија, и на web страната на Министерството за локална самоуправа во делот на Државниот инспекторат за локална самоуправа.

Доставено до: Градоначалникот на Општина Куманово и Претседателот на Совет на Општина Куманово.

Бр. 02-664/1
19 мај 2017 година
Скопје

в.д. Директор,
Ванчо Шехтански, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.
Цената на овој број е 90 денари.

ISSN 0354-1622



2017065